

ЦЕНИ

Погледнете и споредете ги цените на поединечните верзии на возилото

RENAULT CLIO GRANDTOUR

ВЕРЗИЈА	ВРАТИ	KS/Kw	MAX. km/h	l/100 km ГР. / ОТВ. / ПРОС.	ЦЕНА СО ДДВ ВО €	ЦЕНА СО ДДВ ВО ДЕН.
Модели со бензински мотор						
Expression 1.2 16v	5	80/57	167	7,6/4,9/5,9	13.490	833.682
Dynamique 1.2 TCE	5	101/74	184	7,6/5,0/5,9	14.590	901.662
Модели со дизел мотор						
Expression 1.5 dCi	5	70/50	162	5,3/4,1/4,5	14.490	895.482
Dynamique 1.5 dCi	5	85/63	174	5,2/4,0/4,4	15.490	957.282

ОПРЕМА

Погледнете и споредете ги пакетите на опрема за поединечните верзии на возилото

RENAULT CLIO GRANDTOUR

СЕРИСКА ОПРЕМА ЗА СИТЕ МОДЕЛИ

- ABS,
- Воздушни перничња за возачот и совозачот,
- Странични воздушни перничња,
- Клима уред,
- Возачко седиште подесиво по височина,
- Серво управувач подесив по височина,
- Централно заклучување со далечинско управување,
- Електрични стакла напред,
- Светла за магла,
- Патен компјутер,

- Електрично подесиви и греени ретровизори во боја на каросерија,
- Радио ЦД МП3 4x20 w со команди на управувач,
- Деллива задна клупа,
- Кодиран клуч,
- Темни стакла,
- Кровни носачи,
- Браници во боја на каросерија,
- Фарови со двојна оптика,
- Челични фелни 15",
- Фиксна задна клупа,
- Автоматско заклучување на вратите во возење

Легенда: ○ - не може да се вгради, ◐ - опција, ● - сервиска опрема

ОПЦИИ НА ОПРЕМАТА	EXPRESSION	DYNAMIQUE
Странични воздушни завеси	◐	●
Кожа на управувачот и менувачот	○	●
Кровни носачи мат хромирани	○	●
Светла со црна маска	○	●
ESP + ASR	◐	◐
Регулатор на брзина	◐	◐
Електрични импулсни стакла напред + електрични стакла позади	○	◐
Електрични импулсни стакла напред + електрични стакла позади + електрично преклопливи ретровизори	○	◐
Електричен панорамски кровен отвор	○	◐
Радио CD MP3 4x20W со команди на управувачот со аудио аспојна кутија	○	◐

Навигација Carminat TOM TOM	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Алуминиумски бандажи 15"	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Светла кои следат кривини	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Пакет удобност (автоматски клима уред + сензори за дожд)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Помош при паркирање позади	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Пакет LOOK (алуминиумски фелни 16" + светла кои следат кривини, дополнително затемнети стакла позади)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Метална или посебна боја	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Посебна црвена боја	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>